

Тоа што Тито Петковски цени дека државните и националните интереси се доведени во прашање не значи дека тој може да влијае врз процесот на донесување стратешки документи.

Напротив, Петковски се јавува во улога на боксерски судија, кој во рингот им суди на најодговорните политичари во земјава, а тоа се Црвенковски и Груевски. Затоа содржината на Предлог-резолуцијата е во сенка на политичките случувања во државава.

Прашањето за судбината на името на Република Македонија, како и за иднината на македонскиот народ и за севкупното опстојување на Македонците во регионот и пошироко не може да служи за лични политички афинитети, а уште повеќе стратегија не се носи за ден, два или седмица. Стратегија се обмислува, при што се ангажираат интелектуалци, професори, стручњаци по меѓународно право итн.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Во момент кога преговорите меѓу Република Македонија и Грција во Њујорк се одвиваат во услови на тотален регионален и светски политички притисок, а при тоа не можат релевантно да се измерат последиците врз нашата земја, НСДП достави свој предлог за донесување резолуција за решавање на спорот со името до Собранието на РМ. Тоа значи дека предлогот на оваа партија претставува шлаг на тортата, без да се направи сериозна анализа за целта на резолуцијата, начинот на доставата или времето во кое тој политички документ се предлага за решавање на приоритетниот проблем.

Имено, доколку бегло се анализираат сите услови околу проблемот со Грција, тогаш со сигурност може да се констатира дека резолуцијата пристигна многу доцна, бидејќи таа мораше да се подготви пред да бидеме примени во ООН, затоа што сегашните последици ќе беа минимални или осуетени. Сега кога возот е на заминување лесно е да се игра со политичките противници или да се бара некаква сламка за продолжување на животот на субјектот во македонската политика. Вака, тој документ, набрзина подготвен или срочен врз грбот на државата претставува чиста хипокризија, бидејќи прашањето за судбината на името на Република Македонија, како и за



ЛИДЕРОТ НА НСДП, ГО ФАКА ПОСЛЕДНИОТ ВОЗ ОД ПОЛИТИЧКАТА БИТКА ЗА ОПСТОЈУВАЊЕ НА ДОМАШНАТА СЦЕНА

НА ПЕТКОВСКИ "МУ СЕ СТЕМНИ" ОД ПРОДАЖБАТА НА ИМЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

иднината на македонскиот народ и за севкупното опстојување на Македонците во регионот и пошироко не може да служи за лични политички афинитети, а уште повеќе стратегија не се носи за ден, два или седмица. Стратегија се обмислува, при што се ангажираат интелектуалци, професори, стручњаци по меѓународно право итн.

ДИРЕКТНО ВКЛУЧУВАЊЕ

Како задоцнет политички потег Предлог-резолуцијата на НСДП нема тежина, нема политичка поткрепа, иако идејата за наводната заштита на македонските национални и државни интереси држи вода, бидејќи концепцискиот дуел меѓу претседателот Бранко Црвенковски и премиерот Никола Груевски, кој во последно време уште повеќе се вжештува, директно се одразува на положбата на

Македонија во преговорите.

Тоа што Тито Петковски цени дека државните и националните интереси се доведени во прашање, не значи дека тој може да влијае врз процесот на донесување стратешки документи. Напротив, Петковски се јавува во улога на боксерски судија, кој во рингот им суди на најодговорните политичари во земјава, а тоа се Црвенковски и Груевски. Затоа содржината на Предлог-резолуцијата е во сенка на политичките случувања во државава.

"Поаѓајќи од консензуалната определба на граѓаните и на сите политички субјекти дека решавањето на спорот со Република Грција за името на Република Македонија е прашање од највисок државен и национален интерес.

Изразувајќи го недвосмислено цврстиот став дека одбраната од негирање на идентитетот на македонскиот народ, јазик, историја, култура и заштита на

македонското национално малцинство претставува императив во политичкото дејствување на Република Македонија,

Свесни за фактот дека врз остварувањето на стратешките цели на РМ за интегрирање во ЕУ и во НАТО, покрај исполнувањето на политичките критериуми, влијае и решавањето на спорот за името на нашата држава, што се потврди на Самитот на НАТО во Букурешт, на кој Република Македонија не доби покана за пристапување во НАТО, и е присутно во изјавите на евродипломатите за добивање датум за преговори со Европската унија,

Соочени со агресивната дипломатска офанзива на нашиот сосед против уставното име на Република Македонија, со што се попречува нејзиното интегрирање во европските и во евроатлантските структури, имајќи ги предвид темелните документи на ООН и одредбите на Привремената согласност меѓу Република Македонија и Република Грција од 1995 година, кои се однесуваат на членството во меѓународните, мултилатералните и регионалните институции,

Ценејќи дека единствениот став на сите политички субјекти директно вклучени во преговорите на Република Македонија со Република Грција за решавање на спорот за името, е од исклучително значење за засилување на преговарачката позиција на Република Македонија,

Имајќи ги предвид јасните пораки на поддршка од меѓународната заедница, особено од Брисел и од Вашингтон за итно надминување на отворените прашања во спорот, како шанса за пристапување во НАТО до затворањето на процесот за ратификација на Спогодбата за пристапување на Хрватска и на Албанија во НАТО, во националните парламенти на земјите-членки,

Собранието на Република Македонија како претставнички орган на граѓаните во кој граѓаните преку демократски избраните претставници ја остваруваат власта, укажува дека е потребно:

1. Во најкус можен рок да се утврди државна стратегија за решавање на спорот со Република Грција во врска со името на Република Македонија, во која јасно и недвосмислено ќе бидат вградени единствени ставови на политичките субјекти, директно вклучени во преговарачкиот процес.

Со државната стратегија, неопходно е да се заштитат највисоките државни и национални интереси и да се зачува идентитетот на македонскиот народ, јазик, историја, култура и постоењето на македонското национално малцинство и да се афирмира позицијата на Република Македонија како суверена и самостојна држава.

2. При утврдувањето на стратегијата задолжително да се имаат предвид ставовите, предлозите и мислењата на политичките партии застапени во Собранието на Република Македонија.

3. Во изготвувањето на државната стратегија да се консултираат експертската јавност и невладините организации кои се занимаваат со меѓународна политика.

4. Да се засилат дипломатските активности на надлежните политички субјекти во земјата и во странство, при тоа да се афирмираат виталните интереси и стратешките цели на Република Македонија и да се укажува на потребата од почитување на темелните документи на ООН и на меѓународното право.

Дипломатската активност особено да се интензивира кон државите кои ја поддржуваат Република Македонија во процесите на интегрирање во европските и во евроатлантските структури.

5. Да се обезбеди континуирано, навремено и објективно информирање на граѓаните на Република Македонија за елементите и имплементацијата на државната стратегија за решавање на спорот со Република Грција за името на Република Македонија.

6. Оваа резолуција да се достави до претседателот на Република Македонија и до Владата на Република Македонија.

7. Оваа резолуција ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија", се истакнува во текстот на Предлог-резолуцијата.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Во образложението на иницијативата на НСДП се истакнува дека интегрирањето на РМ во европските и во евроатлантските структури претставува стратешка цел и приоритет на нашето политичко дејствување, како предуслов за безбедна, стабилна и просперитетна држава. Во изминатите години се преземаа активности за исполнување на политичките и на другите критериуми за остварување на овие цели. Но, и покрај исполнувањето на бараните услови и поддршката на меѓународната заедница на овој план, Р Македонија на Самитот на НАТО во Букурешт не доби покана за пристапување кон Алијансата. Причина за тоа е противењето на Грција заради

"Вистинско место е Собранието на РМ. Не е, да ми прости премиерот, партиска журка и од таму да се соопшти желба за стратегија, сметаме дека не е соодветно. Очекуваме дека ќе имаат слух и премиерот и претседателот, особено претседателот на Собранието, оти ќе дојдат на закажана седница и тогаш да ги изложат своите ставови, позицијата и опозицијата, и потоа заедно да ја утврдиме стратегијата", изјави Тито Петковски, претседател на НСДП.

нерешениот спор за името. Сведоци сме дека решавањето на ова прашање негативно влијае и врз добивањето датум за отпочнување преговори за членство со ЕУ. Досегашниот начин на водење на преговорите со Р Грција за спорот за името, несомнено укажува на дисонантните ставови на политичките субјекти, кои директно се вклучени во преговорите. Тоа ја слабеа преговарачката положба на Р Македонија и оди во прилог на агресивната и тврда политика на Грција. Цениме дека решавањето на спорот за името, претставува прашање од највисок државен и национален интерес, пред сè, заради одбрана од негирањето на идентитетот на македонскиот народ, јазик, култура, историја и за заштита на македонското национално малцинство. Оттука, како императив се наметнува утврдување на државна стратегија за решавање на спорот за името, во која ќе бидат изразени единствени и недвосмислени ставови на сите политички субјекти директно вклучени во преговарачкиот процес. Ова, дотолку повеќе што решавањето на спорот пред завршувањето на процесот на ратификација на Спогодбата за пристапување на Хрватска и на Албанија кон НАТО, во националните парламенти на земјите-членки, дава последна шанса Р Македонија да се приклучи кон НАТО. Исто така, тоа позитивно ќе влијае врз добивањето датум за почеток на преговорите со ЕУ. Од тие причини предлагаме Собранието да донесе Резолуција за решавање на спорот за името на Република Македонија. При утврдувањето на стратегијата, задолжително да се имаат предвид ставовите, предлозите и мислењата на политичките партии застапени во Собранието на РМ. Во Предлогот се укажува на потребата од засилување на нашите дипломатски активности во земјата и во странство, од консултирање на експертската јавност и невладините организации, во конципирањето на стратегијата.

ИСПРАТИ СМС  **КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК**

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: **POD 075XXXXXX** каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.

2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.

3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ

*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА **075 14 14 42** 20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина: **SON** помни Толкувањето го добиваш веднаш.

*со празно место како во примерот